



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 19 март 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. VIII

Цена — дин. — Аконтацијата за 1952 година изнесува 800.— дин. За странство 1500.— дин. Редакција: Улица Кралевића Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010.

130.

Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА СВИКУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО V РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија се свикнува во V редовно заседание (од второто свикнување) на 28 март 1952 година во 12 часот.

У. бр. 445

17 март 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

131.

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропishувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕМИСКИОТ ДОДАТОК ЗА НОКНА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ УПРАВИ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА СЛУЖБА

Член 1

Премиски додаток за нокна работа ќе примаат: службениците на Сојузната и на републичките управи за хидрометеоролошка служба кои во метеоролошките станици, присобирачките центри, или во хидрометеоролошки управи вршат нокна служба на хидрометеоролошки (хидролошки, метеоролошки, аеролошки, агрометеоролошки и сл.) надблудавња, потоа на прием и предавање хидрометеоролошки податоци по телефонски и радиовски, на внесување податоци во синоптички карти, на анализа на синоптички карти и на давање прогнози за времето и водите, и на метеоролошко обезбедување на воздушниот и друг сообраќај и сл.

Член 2

Како нокна служба се смета секоја од службите споменати во чл. 1 на овој правилник чие вршење почнува после 21 час а се завршува пред 5 часот.

Член 3

Премискиот додаток за нокна работа на службениците на Сојузната и на републичките управи за хидрометеоролошка служба кои вршат некоја од службите споменати во чл. 1 на овој правилник изнесува 0,50 до 1,50% од нивната основна плата, за секоја нок.

Член 4

Висината на премискиот додаток во рамките од 0,50 до 1,50% ја определува за секое работно место според видот на службата и траењето на нокната работа во тек на една нок, односно еден месец, начал-

никот на Сојузната управа односно началниците на републичките управи за хидрометеоролошка служба.

Член 5

Премискиот додаток за нокна работа се исплатува месечно уназад.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а исплатите на премиските додатоци по него ќе се вршат од првиот ден на следниот месец.

IV бр. 519

9 февруари 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Генерален секретар на Владата на ФНРЈ,
Љубодраг Ѓуриќ, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

Одобрувам,

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

132.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА КРЕДИТИРАЊЕТО, ПРЕЗЕМАЊЕТО НЕКУРЕНТ-НА ИНДУСТРИСКА СТОКА И ЗА РЕГРЕСИТЕ НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

1. Кредитирање на општите земјоделски задруги на претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги

1) Како основ за одобрување кредит за обртните средства на општите земјоделски задруги и служи на банката износот на запишаните уделни и висината на гаранцијата од задругарите, како и износот на сопствениот обртен и резервен фонд на задругата.

2) Производителните и преработувачко-услужните претпријатија на околските сојузи на земјоделските задруги ќе ги кредитира банката на ист начин како што ќе ги кредитира државните претпријатија од соодветната гранка на стопанската дејност.

3) Трговските претпријатија на околските сојузи на земјоделските задруги не можат да добиваат кредит кај банката. Овие претпријатија ги снабдуваат со потребни обртни средства задругите членки на околскиот сојуз на земјоделските задруги.

Постоеките долгувања на трговските претпријатија на околските сојузи на земјоделските задруги кај банката ќе се регулираат во смисла на претходниот став најдоцна до 1 јуни 1952 година.

II. Преземање некурентна индустриска стока од општите земјоделски задруги и од претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги

4) Некурентната индустриска стока што се наоѓа кај општите земјоделски задруги и кај претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги ќе ја преземе државната трговска мрежа на начинот предвиден со оваа наредба.

5) Општите земјоделски задруги и претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги должни се до 10-ти април 1952 година да ја попишат сета некурентна индустриска стока со која располагаат.

6) Околскиот односно градскиот народен одбор, на чие подрачје се наоѓа општите земјоделски задруги и претпријатијата на околскиот сојуз на земјоделските задруги, кои имаат некурентна индустриска стока ќе определи:

а) државно трговско претпријатие што ќе ја презема сета стока;

б) комисија, која ќе утврди дали стоката од поднесениот попис е некурентна и дали треба и за колку да и се намали цената (намалена цена).

Комисијата ја сочинуваат претставници: од уредот за цени на околскиот (градскиот) народен одбор, од поверенството за финансии на околскиот (градскиот) народен одбор, од Народната банка на ФНРЈ, од земјоделската задруга на организација и едно стручно лице од државната трговска мрежа.

7) Државните трговски претпријатија определени во смисла на претходната точка, ќе ја преземат најдоцна до 25 април 1952 година сета некурентна стока, и тоа по цените определени од страна на комисијата.

8) Поклучни напатствија во поглед на определување некурентната стока, изработка на пописот и намалување на цените ќе издаде Советот за промет со стоки на Еладата на ФНРЈ.

9) Државното трговско претпријатие може до висината на вредноста на преземената некурентна стока по намалените цени, да користи кај Народната банка на ФНРЈ бескаматен термински кредит со рок до шест месеци, сметајќи од денот на преземањето на стоката.

III. Регрес за разликата на цената кај некурентната и друга стока и за работните губитоци

10) Општите земјоделски задруги и претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги, што им ја продале некурентната индустриска стока на определени државни трговски претпријатија, ќе ја регресираат кај Народната банка на ФНРЈ, на терет на сметката бр. 800497 „Регрес за некурентната стока на задругите“ — разликата помеѓу цените по кои што е стоката означена во пописот и намалените цени определени од страна на комисијата.

11) Општите земјоделски задруги и претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги ќе ги регресираат кај Народната банка на ФНРЈ, на терет на сметката бр. 800589, и разликите во цената кои станале:

а) со намалување цените на индустриските прехранбени артикли кои имаат единствени цени на мало, а за кои готвими по досетачките прописи на задругите им е признато ова право;

б) со намалување цените на виното и ракијата, кое е извршено по наредба од државните органи;

в) со определеното намалување на протвините цени на шеќерот, во времето пред 1 ноември 1951 година.

12) Регресните барања по претходната точка можат да се поднесат најдоцна до 15 април 1952 година. Со регресното барање потребно е да се поднесат доказ за нареденото намалување на цените и попис на запасите на стоките во моментот на намалувањето на цените.

13) Регресот по точ. 11 од оваа наредба ја опфаќа разликата помеѓу износот што се добива кога запасите по пописот во моментот на намалувањето ќе се пресметаат по цените по кои производните претпријатија ги испорачувале овие артикли и износот на вредноста на тие запаси пресметани по намалените цени по кои производните претпријатија ги испорачувале тие артикли после определеното намалување, а кај виното и ракијата разликите во цената што станале со намалувањето на продавната цена.

Износот на регресот се намалува за износот на сопственото позитивно салдо на разликите во цената во трговијата.

Во однос на начинот за вршење на пописот, на поднесување барање за регрес и одобрување регрес ќе се применуваат одредбите од Напатствието за пресметките, уплатата и регресот на разликите што станале со менувањето на цените на стоките затечени во трговската мрежа и со менувањето цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50) и изменувањата и дополнувањата на ова напатствие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/51).

14) Општите земјоделски задруги кои најдоцна до 1 ноември 1952 година ќе го наголемаат и наплатат уделите од своите членови во износ преку определениот минимум (за старешината на домаќинството 1.000 динари, а за членовите на домаќинството 250 динари) — можат до висината на вредноста на стварно уплатените удели преку определеното минимум, да ги регресираат губитоците утврдени во завршните сметки до крајот на 1951 година, на терет на сметката бр. 800496 „Регрес за губитоците на задругите“.

Губитоците кои по претходниот став не ќе можат да се регресираат и губитоците на оние задруги кои воопшто не спроведуваат наголемување на уделот на своите членови преку определеното минимум, ги сносиат самите задруги од своите сопствени средства.

15) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 149

20 февруари 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансии на ФНРЈ,

Милитије Поповиќ, с. р.

133.

Врз основа на точ. III од Решението од Владата на ФНРЈ за утврдување на паритетот на динарот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/51), а во врска со Решението за утврдувањето курсевите на странски валути („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52), пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ И ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНАЛЕ СО МЕНУВАЊЕТО ПАРИТЕТОТ НА ДИНАРОТ

1. Сите негативни и позитивни разлики што настанале со менувањето паритетот на динарот, по сите долгувања и побарувања во странски валути на државните стопански претпријатија, установите и организациите во однос на странските позерители и должници, што постоеле на денот 31 декември 1951 година ќе се пресметваат со Министерството на финансии на ФНРЈ на начинот предвиден со ова напатствие.

1. Долгувања по сите основи спрема странство во странски валути со состојбата на 31 декември 1951 година

2. Државните стопански претпријатија, установите и организациите, ќе состават според своите книговодствени евиденции и билансот за 1951 година, сумарен преглед на своите долгувања спрема странство во странски валути што постоеле на 31 декември 1951

година, без обзир на основот од кој настанале долгувањата (долгувања по увезена а неплатена стока до 31 декември 1951 година, долгувања за примени аванси за стока неизвезена до 31 декември 1951 година и други стоковни и нестокровни основи). Збирниот преглед треба да биде среден по валутите во кои се изразени долгувањата (на пример: слободни долари, англиски фунти, пресметковни долари, швајцарски франци, француски франци, белгиски франци, западногермански марки итн.), и тоа на следен начин:

- а) реден број;
- б) вид на валутите;
- в) долгување во оригинална валута (вкупно долгување во една валута на пр.: во пресметковни долари спрема сите земји);
- г) вредност во динари по стварниот курс;
- д) вредност во динари по новиот курс;
- е) негативна разлика во динари (која се бара од Министерството на финансите на ФНРЈ):

Динарската вредност во збирниот преглед треба да се собере така јасно да се истакне негативната разлика чија надокнада се бара од Министерството на финансите на ФНРЈ.

Со наведениот збиен преглед државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе состават за секој вид валути спецификации на своите долгувања во поделна странска валута. Оваа спецификација треба да содржи, покрај ознаката на односната валута, уште и следни податоци:

- а) реден број;
- б) име, домицил и земјата на странскиот повелител;
- в) износ на долгот (во оригинална валута);
- г) рокот во кој што треба да се намирн поделно долгување;
- д) основ на долгот (кратко да се наведе основот од кој настанало долгувањето).

Износот на долгувањето во секоја валута во спецификацијата треба да се собере, така збирот да се сложува со износот на долгувањето во истата валута кој е наведен во збирниот преглед.

3. Во збирниот преглед и спецификациите од претходната точка, државните стопански претпријатија, установите и организациите нема да ги внесуваат:

- а) оние долгувања според состојбата на 31 декември 1951 година за кои веќе барале и добиле разлика помеѓу стариот и новиот курс од Министерството на финансите на ФНРЈ;
- б) оние долгувања спрема состојбата на 31 декември 1951 година за кои се барани писмено курсните разлики од Министерството на финансите на ФНРЈ, бидејќи ваквите барања ќе се решаваат индивидуално.

4. Државните стопански претпријатија што се задолжиле во странство со користење (1) на инвестициониот трговски кредит во Белгија по Меѓудржавната инвестициона спогодба од 8 ноември 1950 година, (2) на инвестициониот трговски кредит во Француска по Меѓудржавната специјална спогодба од 14 април 1951 година, (3) на инвестициониот трговски кредит во Западна Германија по Меѓудржавната инвестициона спогодба од 22 септември 1950 година, ќе состават збирни прегледи и спецификации спрема точката 1 од ова напатствие, одвоено за долгувањата по користењето на споменатите инвестициони трговски кредити, а одвоено за долгувањето по другите основи.

5. За да се оствари надокнада на негативните курсни разлики, државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе се обврзат најдоцна до 31 март 1952 година со писмено барање до Министерството на финансите на ФНРЈ — Одделението за биланс на плаќања. Со ова барање ќе се приложи збирниот преглед и спецификациите составени во смисла на точ. 1 од ова напатствие во кој ќе го назначат седиштето и бројот на филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат редовна текуща сметка. При тоа државните стопански претпријатија, установите и организациите треба во своето барање да назначат

дека ја прокнижиле курсната разлика во своите книги во смисла на точ. 7 од Напатствието за начинот на пресметувањето на материјалните вредности на нови цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58.51).

6. Врз основа на писменото барање поднесено во смисла на претходната точка, а по проверката на податоците и по донесувањето на одлука за пријавување на курсната разлика, Министерството на финансите на ФНРЈ ќе и издаде налог на Народната банка на ФНРЈ да ја одобри признатата курсна разлика на одделна блокирана сметка од подносителот на барањето.

7. Државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе можат да располагаат со средствата одобрени на нивните блокирани сметки во смисла на претходната точка дури во моментот кога ќе и се издаде налог на Народната банка на ФНРЈ за намирување на односите свои долгувања за доплатата, а кои се пријавени во смисла на ова напатствие. За оваа цел, државните стопански претпријатија, установите и организациите во своите налози што и ги издаваат на Народната банка на ФНРЈ за плаќање на односите долгувања во странство откога ќе прибават одобрение за плаќање во смисла на постоеките девизни прописи, ќе ја назначат изрично динарската вредност по стариот курс која ќе ги терети нивните редовни текуќи сметки и разликата помеѓу стариот и новиот курс со која ќе ги терети банката нивните одделни блокирани сметки за кои се зборува во претходната точка. Во своите налози државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе се повикуваат на редните броеви под кои се пријавени односите долгувања во спецификацијата со збирниот преглед. Овие налози можат да се издаваат дури по приемот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за одобрување на негативните разлики на одделната блокирана сметка во смисла на ова напатствие.

Доколку пријавеното долгување претставува извршена наплата унапред за неизвезена стока до 31 декември 1951 година, државните извозни претпријатија по извршениот односен извоз ќе и даваат налог на Народната банка на ФНРЈ за пренесување динарската разлика помеѓу стариот и новиот курс од нивните одделни блокирани сметки на нивните редовни динарски текуќи сметки.

Доколку државните стопански претпријатија, установите и организациите веќе и ја уплатиле динарската вредност на Народната банка на ФНРЈ по новиот курс за намирување на оделни долгувања пријавени и признати во смисла на ова напатствие, или доколку ќе го сторат ова до моментот на осигурувањето на споменатите одделни блокирани сметки, веднаш по отворањето на овие сметки можат да и дадат налог на Народната банка на ФНРЈ за пренесување од нивните одделни блокирани сметки на нивните редовни текуќи сметки, со поднесување доказ дека го извршиле плаќањето по новиот курс.

II. Побарувања по сите основи спрема странство во странски валути со состојбата на 31 декември 1951 година

8. Аналогно на збирниот преглед и на спецификацијата на долгувањата за кои се зборува во точ. 2 на ова напатствие, државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе состават збиен преглед и спецификација на своите побарувања спрема странство во странски валути што постоеа на 31 декември 1951 година, без обзир на основот од кој настанале овие побарувања (побарувања по извезена а неплатена стока) до 31 декември 1951 година, побарувања по делнично или во целост платена а неизвезена стока до 31 декември 1951 година и други стокровни и нестокровни основи.

9. Државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе испратат најдоцна до 31 март 1952 година збирни прегледи и спецификации од претходната точка до Министерството на финансите на ФНРЈ — Одделението за биланс на плаќања за позитивните курсни разлики да се задолжи со барањето нивната сметка при Народната банка на ФНРЈ. Истопремено

ке изјават дека ги прокнижиле овие позитивни разлики во своите книги во смисла на точ. 7 од Напатствието за начинот на пресметувањето на материјалните вредности на нови цени.

10. Врз основа на пријавените курсни разлики во смисла на претходната точка, а по проверката на податоците, Министерството на финансите на ФНРЈ ќе и издаде налог на Народната банка на ФНРЈ за утврдените позитивни курсни разлики да го задолжи државното стопанско претпријатие, установата односно организацијата во одделната блокирана сметка.

11. Задолженоста што ќе ги изврши Народната банка на ФНРЈ во смисла на претходната точка претставува долг кој се должи државните стопански претпријатија, установите и организациите навремено да го извршат спрема Народната банка на ФНРЈ. Овие се должни, веднаш по исплатување на овие свои побарувања што ги пријавиле во смисла на точ. 8 од ова напатствие, да издадат налог на Народната банка на ФНРЈ да изврши соодветно пренесување од нивната редовна текуќа сметка во корист на нивната одделна блокирана сметка. Доколку се однесува побарувањето на извезена а неплатена стока до 31 декември 1951 година, пресметката на курсната разлика ќе ја врши Народната банка на ФНРЈ — Службата на Фондот за изедначување на цените на терет на редовната текуќа сметка а во корист на одделната блокирана сметка на државното извозно претпријатие. За ова ќе водат сметка државните извозни претпријатија. Доколку побарувањето се однесува на делимично (аванси) или во целост платена а неувезена стока до 31 декември 1951 година, државното извозно претпријатие ќе и даде отма по увозењето на односно да издаде налог на Народната банка на ФНРЈ да изврши соодветно пренесување од неговата редовна текуќа сметка на неговата одделна блокирана сметка.

Доколку до приемот на задолжението на одделната блокирана сметка, што ќе го изврши Народната банка на ФНРЈ во смисла на точ. 10 на ова напатствие, државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе исплатат некое од своите побарувања пријавени во смисла на ова напатствие. Ќе и дадат веднаш по приемот на извештајот за задолжувањето налог на Народната банка на ФНРЈ да изврши соодветно пренесување од нивната редовна текуќа сметка на нивната одделна блокирана сметка.

Во своите налози на Народната банка на ФНРЈ за пренесување, државните стопански претпријатија, установите и организациите ќе се повикуваат на редните броеви во спецификациите под кои се пријавени односните побарувања во смисла на точ. 9 од ова напатствие.

III. Други одредби

12. Износите што ќе им се одобрат во смисла на точ. 6 од ова напатствие на државните стопански претпријатија, установите и организациите, или ќе бидат овие задолжени во смисла на точ. 10 од ова напатствие во одделните блокирани сметки, нема да влегуваат во состав на нивните кредитни планови.

13. Со обзир дека поднесените пријави во смисла на Напатствието за начинот на пресметувањето на материјалните вредности на нови цени не можат да послужат за пресметка на позитивните и негативните разлики во смисла на ова напатствие, државните стопански претпријатија, установите и организациите, кога состават збирни прегледи и спецификации во смисла на ова напатствие, ќе ги земат во обзир сите свои долгувања и побарувања со состојбата на денот 31 декември 1951 година, без обзир дали се опфатени или не во порано поднесените пријави.

14. Податоците во смисла на ова напатствие ќе се испратат независно од податоците што ги поднеле државните стопански претпријатија, установите и организациите до Управата за статистика и евиденција на надворешната трговија на ФНРЈ во смисла на Решението за испраќање податоци по неизвршените заклучоци за извозот на стоките во странство и увозот на

стоките од странство („Службен лист на ФНРЈ”, број 53/51).

Бр. 5193
7 март 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

134.

Врз основа на чл. 3 и 31 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 63/50), а во врска со точ. 8 од Решението за цените на суровините, полупроизводите и производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 10/52), пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО РАЗЛИКИТЕ ПОМЕГУ НАБАВНАТА И ПРЕСМЕТКОВНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВИНЕ, ПОЛУПРОИЗВОДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗОТ

1) Увозниците се должни при увозното царинење да и поднесат на царинарницата во дупликат пресметка во која е утврдена разликата помеѓу пресметковната и набавната цена на стоката што се увози. Со оваа пресметка должни се да поднесат, покрај одобрените за увоз и странска фактура за вредноста на стоката, а доколку стоката не е набавена франко југословенската граница, уште и фактура за превозните и другите трошоци до границата.

Ако увозниците во моментот на царинењето на не располагаат со напред наведените документи, ќе извршат пресметка на разликата на цените врз основа на цените од одобрените за увоз.

2) Царинарницата е должна да ја провери точноста на пресметката од претходната точка и еден заведен примерок од пресметката со назначениот датум на извршеното царинење да му врати на увозникот, а вториот да го испрати до фондот за изедначување на цените.

3) Царинарницата ќе му ја стави на увозникот стоката на слободно располагање дури по извршената пресметка предвидена во претходните точки од ова напатствие.

4) Увозниците се должни да ја уплатат, во рок од 30 дена од денот на извршеното увозно царинење, утврдената динарска разлика според пресметката од точ. 1 од ова напатствие во корист на сметката број 01-320.957 кај Народната банка на ФНРЈ. Доколку разликата е утврдена врз основа на цените од одобрените за увоз, увозниците се должни во истиот рок да му поднесат на Фондот за изедначување на цените дефинитивна пресметка и во тој рок да ја уплатат дефинитивно пресметаната разлика.

5) Во случај увозниците да не извршат уплата на разликата или да не поднесат дефинитивна пресметка во рокот пропишан со претходната точка, должни се да платат $\frac{1}{2}\%$ (0,50-промил) од износот на разликата за секој ден задоцнување. Со ова не е исклучена одговорноста и по прописите за прекршоците.

6) Увозниците ќе постапат на начинот предвиден со ова напатствие и во случаите кога се јавуваат негативни разлики. Овие разлики на увозниците ќе им ги исплатува Фондот за изедначување на цените, откога ќе ја провери точноста на пресметката.

7) За сета веќе увезена стока за која не е извршена пресметка со Фондот за изедначување на цените, увозниците се должни разликата по ова напатствие да ја пресметаат со фондот во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на ова напатствие, и во тој рок да извршат уплата односно да побараат наплата.

8) Се овластува Народната банка на ФНРЈ во согласност со Управата на царини да издава технички напатствија за извршување на ова напатствие.

Бр. 5102

7 март 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. п.

135.

Врз основа на чл. 11 од Уредбата за задолжителна калкулација и пресметка на трошковите на производството во индустријата и рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52) прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕСМЕТКА НА ТРОШКОВИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Сите градежни претпријатија и инвеститорите што изводат градежни објекти сами (бивши режиски одбори) ќе состават спрема ова напатствие:

— калкулации на цените по единицата на мерка на производите-работите (во натамошниот текст: калкулации);

— предметки на трошковите на претпријатијата или на инвеститорите што изводат градежни објекти сами (во натамошниот текст: предметка на трошковите на производството);

— пресметка на стварните трошкови на производството на претпријатијата или на инвеститорите што изводат градежни објекти сами (во натамошниот текст: пресметка на стварните трошкови);

— дополнителни калкулации на претпријатијата или на инвеститорите што изводат градежни објекти сами (во натамошниот текст: дополнителни калкулации);

— предметки на работите за градежните објекти (во натамошниот текст: предметка на градежниот објект);

— пресметки со инвеститорот (ситуации).

2) Под калкулацијата се подразбира определувањето на калкулативната продажна цена по единицата на мерка на секој вид работа. Калкулациите се работат по елементите на калкулацијата од ова напатствие, а во форма на анализа на цените по секоја позиција на работите, и претставуваат поединечно наведување и образложување на овие трошкови сврзани за извозот на односната позиција со додатокот на износот за акумулацијата и фондовите.

Во калкулацијата се назначува за кој градежен објект, градилиште и погон е работена. Под истите услови една калкулација може да важи и за повеќе градежни објекти, а и за повеќе градилишта.

Калкулациите ги користи претпријатието за составување предметка на трошковите на производството, за составување предметки по градежните објекти и за договарање со инвеститорот. Цените од калкулациите усвоени со договорот помеѓу инвеститорот и извозачот на работите претставуваат продажна цена на работите и служат за пресметка со инвеститорот — за испоставување ситуации.

3) Предметката на трошковите на производството на претпријатието се состават по градилиштата, односно по самостојните погони на претпријатието, и тоа по елементите од ова напатствие. Претпријатието ја работи предметката на трошковите на производството за сопствени потреби со цел за правилно водење работите на претпријатието во целина и со цел за вклучување во пропорциите на општествениот план.

4) Под пресметка на стварните трошкови се подразбира пресметката на стварните трошкови на произ-

водството по елементите на калкулацијата од ова напатствие, по самостојните градилишта, погони и за сето претпријатие. Пресметката на стварните трошкови се состават во определените пресметковни периоди за потребите на анализа на работењето односно преведување на одделни елементи на калкулацијата и за потребите на финансиско-стопанската контрола.

5) Под дополнителна калкулација се подразбира пресметката на стварно извршените работи по елементите на калкулацијата, а врз основа на калкулативните цени. Дополнителната калкулација се распоредува на ист начин како и предметката на трошковите на производството и пресметката на стварните трошкови, т. е. по самостојните градилишта, погони и за сето претпријатие.

6) Во калкулацијата и пресметките на стварните трошкови на производството можат да влегуваат само оние трошкови што се нужни за производството. Другите расходи што стануваат во претпријатието, а не се нужни за производството, не смеат да се засметаат во калкулацијата и пресметката на стварните трошкови на производството, туку ги теретат тие повредните расходи на претпријатието.

7) Цената по единицата на мерка на позицијата на работите се состои од елементите од точ. 12 на ова напатствие.

II. МАТЕРИЈАЛОТ И УКАЛКУЛИРАНИ ЗАРАБОТКИ (ПЛАТИ)

8) Како трошок на материјалот, без обзир во кој елемент на цената се појавува тој, се сметаат и сите услуги од трети лица. Материјалите и услугите се засметуваат во калкулациите по набавните цени. Под набавна цена на материјалот се смета пропишаната цена, односно ако не е пропишана таква цена, цената што се формира на пазарот, наголемена со трошковите на сите манипулации (довоз, товарење, претоварување и истоварување) од местото на формирањето на цената до складштето или местото од каде се трошат директно.

9) Претпријатијата можат набавениот материјал да го водат на запас и да го засметуваат во калкулациите по набавната цена, по просечната набавна цена или по ценојаната калкулативна цена.

10) Кај материјалот за изработка каде што трошковите на допремањето на градилиштето се опфаќаат тесно по одделни празки, трошковите на товарењето, истоварувањето и претоварувањето, на превозањето од станицата до магацинот и трошковите за ускладиштување можат да паднат на терет на режиската на градилиштето, додека фактурната цена на овие материјали го терети материјалот за изработка. Овде се подразбираат трошковите за допремање на материјали кои се трошат во мали количини (по тежината), а се допремаат во широк асортиман одеднаш, така да не е можно да се разграничат трошковите за допремањето за одделни материјали, а осем тоа, трошковите на самото допремање се релативно мали (на пр.: шипови, капцели и сл.).

Трошковите на надворешниот транспорт можат за некои материјали да паднат и на терет на режиската на претпријатието, додека фактурната цена за нив влегува во трошковите на материјалот за изработка или во трошковите на материјалот од режиската на градилиштето. Тоа настанува кога се добиваат некои материјали од централниот магацин во мали количини и во широк асортиман.

Но, како правило важи да треба во калкулациите материјалот да се оптерети со соодветните трошкови на надворешниот транспорт. Ова може да се постигне со формирање на набавната цена по единицата на мерка на одделни материјали вклучувајќи ги и трошковите на надворешниот транспорт или со одделно исклучување трошковите на надворешниот транспорт.

11) Заработките (платите) во калкулацијата опфаќаат:

1) укалкуирани заработки на работниците според тарифните ставови (прилог бр. 5); 2) надокнади за време прекинување на работењето до ког дошло без вина на работниците; 3) трошкови во случај на службено патување или преместување; 4) додатоци за посебни услови на работењето; 5) додатоци за прекувремена работа; 6) додатоци за нокна работа; 7) додатоци за работа на неделен одмор или празник; 8) заработки на повремени работници и разни хонорари; 9) специјален додатоци на работниците врз основа на посебни решенија; 10) надокнади на инженерите и техничарите што се прејат на работа од други републики; 11) надокнади на мајките за време на доене од своето рацење деца; 12) надокнади за одвоен живот; 13) надокнади на работниците кога вршат свои граѓански должности пред судот, пред властите, во одборите и сл., а не добиваат за тоа одделна надокнада, како и надокнади на членовите на работничките совети и управни одбори кога вршат своја функција (седници и сл.), а не добиваат заработка сврзана за работното место; 14) надокнади на работниците за време на воен вожба; 15) надокнади на работниците за време на предвојничка обука; 16) едномесечни надокнади при одење на отслужување воен срок; 17) надокнади на работниците при отпуштањето; 18) надокнади за време на годишен одмор; 19) надокнади за неискористен годишен одмор; 20) вредност на давањата во натура (работно облекло и сл.); 21) парични надокнади за вредноста на законското следување во натура; 22) хранарина за време на болување до 7 дена; 23) надокнади за дните на државни празници.

Надокнадите што не можат да се опфатат како трошок непосредно во периодот во кој што станале, треба при пресметувањето на стварните трошкови да се разграничат (распоредат) на сите пресметковни периоди во годината. Пример на вакви надокнади се надокнадите за време на годишен одмор, за време на воен вожба и сл.

III. КАЛКУЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

12) Задолжителните елементи на калкулацијата на цената се следни:

А. Материјал за изработка

Б. Заработка (плати на изработката)

а) непосредна

б) посредна

В. Амортизација

Г. Режија на градилиштето

од тоа: заработки (плати)

Д. Режија на претпријатието

од тоа: заработки

Е. Цена на чинењето ($A + B + V + G + D$)

Ж. Акумулација и фондови

II. Калкулативна продажна цена ($I + G$)

13) Поодделни елементи треба во калкулациите да се специфицираат како што го покажува тоа приложениот образец бр. I. Материјалот за изработка се искажува по одделни видови материјали по количината и вредноста цитирајќи ги усвоените норми и анализите за трошковите на надворешниот транспорт, како и ознаките на други документации што служеле при изработката на калкулацијата. Платите се искажуваат по бројот на часовите и во динарски износ, цитирајќи ја нормата врз основа на која е добиено потребното работно време, и квалификацијата на работниците.

А. Трошкови на материјалот за изработка

14) Под трошковите на материјалот на изработка се подразбираат сите трошкови на материјалот за уградување, и на помошниот и погонскиот материјал, по количините определени со усвоените норми од 1952 година или со искуство ако за конкретните работни процеси не се предвидени норми. Во трошковите на материјалот спаѓаат и трошковите за подвоз (товаре-

ње, претоварување и истоварување) на материјалот до местото на користењето.

Под местото на користење треба да се разбере местото од кое натамошното пренесување на материјалот е опфатено со калкулацијата (внатрешен транспорт), а што треба да биде прецизирано во општите услови на изработката на почетокот на калкулацијата.

Трошковите на сите евентуални претходни преработки на материјалот (што не се опфатени со калкулацијата) влегуваат исто така во трошковите на материјалот. Трошковите на овие преработки се земаат од соодветните калкулации (калкулативни продажни цени).

Во калкулациите по позициите на работите сите трошкови на материјалот се изразуваат на единицата на мерка за дотичната работа.

Во трошковите на материјалот за изработка влегуваат:

а) материјалите по фактурните цени.

Овде треба да се подразбира фактурната цена на материјалите за количините определени по нормите заедно со отпадоците, со растур, кало и сл. Ова се однесува до:

— материјалите за уградување или производство,

— помошни материјали,

— погонски материјали и трошкови на работниот добиток.

Како материјали за уградување се смета материјалот што се уградува во објектот.

Како помошен материјал се смета ситот нужен помошен и спојувачки материјал што служи кај оградување, на пр.: тел, клинци, кламфи, материјал за бетонска оплата, материјал за временни дрвени скали, материјал за временни работни скелиња и сл.

Како погонски материјал се смета нафта, бензин, јаглен и сл. и разни макива, за работење на машините, потоа експлозив, штапни, каписли и сл. Под овие трошкови се подразбираат исто така и трошковите на моторите и други возила што учествуваат во процесот на производството на градилиштето.

б) трошковите на надворешниот транспорт на материјалот за изработка.

Овие трошкови ги опфаќаат трошковите на транспортот на материјалот од местото на формирањето на продажната цена на материјалот до магацинот или депонијата кај објектот заедно со трошковите за товарењето, претоварувањето и истоварувањето.

За трошковите на надворешниот транспорт ќе се изработат одделни калкулации по единицата на мерка на транспортираниот материјал заедно со сите трошкови (товарење, истоварување и претоварување). Цените добивени со калкулацијата на трошковите на надворешниот транспорт служат за изработка на калкулацијата на цените по единицата на мерка на работите.

Трошковите на надворешниот транспорт можат во калкулациите на цените по единицата на мерка на работите да се искажуваат одделно, а можат да се опфатат и во цената по единицата на мерката на материјалот, без одделно искажување на трошковите на надворешниот транспорт.

15) Кога ги составя анализите на надворешниот транспорт претпријатието мора да го земе најзгодниот начин на транспортот како во поглед на употребата на превозните средства така и во поглед на далечината, земајќи ги во обзир расположивите средства и локалните прилики.

16) Со анализата на трошковите на надворешниот транспорт претпријатието е должно да изработи шема на далечината за секој вид материјали со означување видот на превозното средство, што сочинува составен дел од проектот на организацијата на градењето и основа за калкулација.

Б. Заработки (плати на изработката)

17) Во заработките (платите на изработката) се засметуваат непосредните и посредните заработки (калулисани) на работниците запослени на градењето и

на сите манипулации на материјали од магацин или депонија на градилиштето, до местото на употребата (внатрешен транспорт). Во поглед на далечините што можат да се засметаат во внатрешниот транспорт важат Решението од Министерството на градежите на ФНРЈ бр. 4810 од 23 март 1950 година. Таму каде што не можат да се применат нормирани далечини, тие ќе се определат врз основа на усвоениот проект на организацијата на градењето.

а) Непосредни заработки (плати на изработката) се заработките што можат да се сврзат непосредно за определената позиција на работите, било по ученик, било по време. Тие се пресметуваат врз основа на тарифните ставови (прилог бр. 5) и врз основа на утрошокот на работното време предвиден во усвоените норми од 1952 година. Индивидуалните норми за калкулација можат да се применат во случај кога индивидуалниот состав на средствата за работа ги условува операциите што не се предвидени во нормите од 1952 година или не можат да се изведат од нив. Кај применувањето на индивидуалните норми изодачот и инвеститорот ќе обратат нарочно внимание на исправноста на предметите индивидуални норми, со тоа што цените на работите калкулирани по овие норми да не бидат поголеми од цените што би се добиле за истите работи, претпоставувајќи го применувањето на просечно усвоените средства за работа.

б) Посредни заработки (плати на изработката) за калкулацијата се, заработките кои не се опфатени со претходната точка, а се цитирани во точ. 11 од ова влостатство.

При калкулацијата мора да се обрне нарочно внимание да се земаат во обзир само оние посредни заработки што можат да се јават на односот градилиште или во односниот погон, а во обем кој произлегува од предвидениот состав на работната сила и податоците од минатите години.

Во калкулациите посредните заработки (плати на изработката) влегуваат во вид на утврден процент на непосредните заработки. Овој процент претпријатието го утврдува со тоа што вкупниот износ на посредните заработки (плати на изработката) ќе ги стави во однос со непосредните заработки (плати на изработката).

Посредните заработки се калкулираат во смисла на претходните ставови и во случаи кога се запослени на градежните работи младина, војска, казненци или слично.

В. Амортизација

18) Делот од вредноста на основните средства што се пренесува во текот на процесот на производството на производите, се пресметува во цената на чинењето во вид на амортизација.

Претпријатијата за 1952 година се задолжени поединечно за масата на амортизацијата што се должат да ја остварат во таа година.

Претпријатијата ќе ја распоредат вкупната маса на амортизацијата на одделни градилишта и самостојни погони, водејќи сметка за располагањето на секое градилиште односно погон со основните средства.

Кога ги составува калкулациите делот од амортизацијата што отпаѓа на определено градилиште или погон претпријатието ќе го стави во однос со вкупните плати на изработката на односот градилиште или погон и ќе ја изрази амортизацијата во процент на платите на изработката. Вака добивениот процент ќе се применува при составувањето на калкулациите.

Г—Д) Режија на претпријатието и режија на градилиштето односно на погоните

19) Режија на претпријатието се трошковите што се сврзани за управувањето и раководењето со претпријатието, и оние трошкови сврзани за градењето што ќе можат да се опфатат во режијата на одделни градилишта и погони.

Режија на градилиштето се трошковите на режијата за организација и управување со градилиштето односно со погонот што можат да се опфатат со одделни градилишта и погони.

За режијата на претпријатието се составува единствена предметка, додека предметките на режијата на одделни самостојни градилишта и погони се составуваат одделно за секое градилиште односно погон.

Претпријатието, со оглед на организацијата на работењето, само ќе донесе одлука кои трошкови на режијата односно кој дел од сите трошкови ќе ги засмета во режијата на претпријатието, а кои во режијата на градилиштето и на погоните.

Режијата на претпријатието се искажува во процент на укалкулираните заработки (плати на изработката). Процентот се добива од односот на масата на режијата на претпријатието по предметката на режијата на претпријатието и масата на укалкулираните заработки (плати на изработката) за сето претпријатие.

Режијата на градилиштето и на погоните се искажува во процент на укалкулираните заработки (плати на изработката). Процентот се добива од односот на масата на режијата на градилиштето односно погонот по предметката на режијата на градилиштето (погонот) и масата на укалкулираните заработки (плати на изработката) за сето градилиште.

Претпријатието може да одлучи врз основа на предметката на трошковите на режијата на претпријатието и режијата на градилиштата да ја формира единствената стола на режијата.

На предметката на трошковите на режијата за претпријатието односно за градилиштата и погоните надлежниот орган на стопанската управа и на банката што е надлежна за финансирање на инвестициите даваат своја согласност.

20) Режиите на претпријатието и на градилиштата ги опфаќаат платите и материјалите со другите трошкови.

Личните трошкови и материјалните со другите трошкови се јавуваат заедно или поединечно а се опфаќаат по следната номенклатура:

(1) Укалкулирана заработка на техничкиот, административниот и помошниот персонал на управата на претпријатието, управата на градилиштето и на погоните што не се опфатени во другите позиции на режијата.

(2) Трошкови за транспорт од општ карактер, на пр.: превозење од централниот магацин на претпријатието до градилиштето во случај кога не можат трошковите за превозење да се разграничат на одделни материјали поради голем асортиман или мали количини.

(3) Трошкови за испитување материјали и вештачење.

(4) Утрошок на алатот и на ситниот инвентар.

(5) Текущо одржување згради, машини, постројки и инвентар (овде не спаѓаат трошковите за одржување на објектите во изградба).

(6) Надокнада за правата и штети поради уредување на градилиштата (уништување посеви, плодност на земјиштето и сл.).

(7) Канцеларски, пртачки материјал и стручна литература.

(8) Чистење канцеларии и магацини, осветление, стрев, вода и наемнина на локали за потребите на управата на претпријатието односно на управата на градилиштето. Овде не спаѓаат трошковите за чистење бараки за становање.

(9) Трошкови за техничка безбедност и здравствена заштита на трудот.

(10) Трошкови за превозење работна сила:

— трошкови за превозење работници и службеници на работните места.

— надокнада на превозните трошкови на работниците и службениците во смисла на Напатствието за надокнада на дневните превозни трошкови на работниците и службениците запослени во стопанските претпријатија, стопанските здруженија, во државните установи и надлештва („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52).

— трошкови за превозење курири при вршењето на курирската должност во местото на работењето.

— трошкови за возење и одржување патничките превозни средства на управата на претпријатието, на градилиштата и погоните.

(11) Трошкови за вклучување работна сила.

(12) Трошкови за службени патувања, преместувања (селидби) и теренски додаток.

(13) Допремање, монтажа и демонтажа на машини и монтажни згради за потребите на управата на градилиштето.

(14) Трошкови за поштарина, телеграф и телефон на претпријатието односно градилиштето.

(15) Трошкови на платниот промет и такси:

— трошок на платниот промет кај банка и кај пошта.

— такси и дажбини за претпријатието односно за градилиштето.

(16) Трошкови за осигурување по прописите за осигурување на државниот имот, осем осигурувањето на стоките на пат, чие осигурување ги терети трошковите на транспортот и спрема тоа трошковите на материјалот.

(17) Трошкови за чуварска и противпожарна служба на претпријатието односно градилиштето.

(18) Трошкови за ПАЗ и за предвојничка обука.

(19) Трошкови за обденишта и јасли кои паѓаат на терет на претпријатието односно на градилиштето.

(20) Придонес на стопанското здружение за покрие на неговите трошкови. Придонесот, по правило, се предвидува во годишната маса за секое претпријатие. Претпријатието е должно да ја уплати оваа маса во текот на годината на начинот утврден унапред помеѓу стопанското здружение и претпријатието.

(21) Трошкови во врска со услугите од други (трошкови во врска со извршувањето на занаетчиски услуги и сл.).

(22) Разни ситни и повремени трошкови.

(23) Подготвување кадрови. Под оваа позиција се искукуваат трошковите во врска со издигање нови кадрови и трошковите за издигање на постоеќите кадрови. Во овие трошкови треба да се кадулира само разликата помеѓу предвидените издатоци на претпријатието за подготвување кадрови и предвидената вредност на нивниот работен учинок. Надокнадата за индустриски и прехранбени бонови, ако им следуваат на учениците во стопанството се засметува исто така во трошковите за подготвување кадрови. На целокупните примања на учениците во стопанството се плаќа општествен придонес.

(24) Камати — трошок на каматите за кредити на обртните средства до нормалната потреба по каматната стопа на Народната банка на ФНРЈ. Каматите за обртните средства над нормалната потреба ги теретат вонредните расходи.

21) Бидејќи режиските трошкови да се комплексни, претпријатието мора да обезбеди за потребите на евиденцијата и на статистиката при полагање сметка точни и сигурни показатели по елементите на општестве-

ниот продукт за градилиштето, погоните и за претпријатието во целина, а не по одделни позиции на видови работи.

Г. Акумулација и фондови

22) За пресметување калкулативната продавна цена треба на цената на чинењето да и се додава соодветниот износ на акумулацијата и фондовите.

23) Под кумулацијата и фондовите во калкулативната на предвидената продавна цена се подразбираат општествениот придонес, данокот на прометот и предвидливата добивка на претпријатието.

Од износот на акумулацијата и фондовите претпријатието го исплатува најпрво општествениот придонес, припадениот општествен придонес и данокот на прометот ако е пропишан за одделни производи.

Вишокот на средствата, откако ќе се подмират обврските од претходниот став, подлежува на оданочување со данокот на екстра добивката.

Остатокот од средствата се употребува за формирање фонд на сопствените инвестиции и на резервниот фонд, и за наголемување фондот на платите по посебните прописи.

Износот за наголемување фондот на платите подлежува на одделно оданочување.

Данокот на прометот ќе се пресметува само во случај ако се соства калкулативната на цените на одделни производи и ако е пропишан за тие производи данок на промет. Во случај на пресметување трошковите на производството на одделни погони како и на вкупното производство на претпријатието, ќе се примени само стопата на акумулацијата и фондовите.

24) Вонредните приходи, по правило, влегуваат во општата маса на остварената акумулација и фондовите и се распоредуваат по прописите за распоредбата на акумулацијата и фондовите на претпријатието.

25) Вонредните расходи, т. е. расходите што не се нужни за редовното работење на претпријатието, се исплатуваат, по правило, од делот на средствата на акумулацијата и фондовите со кој претпријатието располага самостојно, т. е. од резервниот фонд на средствата за наголемување фондот на платите и сл. Такви вонредни расходи обично се: камати на делот од обртните средства над потребните нормални обртни средства, казни, пенали, прекумерно кало и растур, мањоци што не можеле да се стават на терет на одделни лица. Но, како вонредни расходи не можат да се сметаат никакви давања кои по својот карактер претставуваат фонд на платите, оти тие мораат да се пресметат во целата на чинењето. Ако некој вонреден расход претставува дел од фондот на платите, тој доаѓа во обзир за наголемување на општествениот придонес по утврдената стопа на претпријатието.

26) Доопштена калкулатива на претпријатието — пресметка на трошковите на производството со пресметките на режиските е составен дел од завршната сметка и се поднесува на прегледување, одобрување и согласност до надлежните органи според посебните прописи.

IV. ПРЕДСМЕТКА НА РАБОТИТЕ И ПРЕСМЕТКА СО ИНВЕСТИТОРОТ

27) Предсметката на работите за определен градски објект се соства врз основа на цените по единицата на мерка за позициите на работите, предмерот и описот на работите. Предсметката на работите за определен градски објект ги содржи сите трошкови што ќе се исплатат од инвеститорот, без обзир во која гранка на дејноста спаѓаат работите и без обзир на тоа дали ги врши градежното претпријатие само или ги вршат трети лица.

Во предсметката работите се свртуваат според видовите на работите споменати во прилогот бр. 3.

За еден вид работи може да се работат повеќе калкулации по позициите на работите како го бара тоа специфичноста на работите по градежните објекти и по градилиштата.

За подготвителните работи се работи предсметка како за секој друг градежен објект.

Како подготвителни работи се сметаат само оние работи што служат како нужен предуслов за изградба на самиот објект и само во оној обем колку го оправдува тоа изградбата на објектот (во некои случаи подготвителните работи можат да ги опфатат работите од општ интерес, на пр.: патишта, мостови и сл.). Во подготвителни работи не може да се засмета изградбата на времени стапбени простории што сочинуваат основни средства на градежното претпријатие и се амортизираат редовно. Исто така, не можат да се внесуваат во подготвителните работи допремањето, монтажата и демонтажата на машини, на постројки и згради за потребата на управата на градилиштето, оти тие трошкови се предвидени во режијата.

Со обзир на начинот на калкулацијата на цената, предсметката на работите ги опфаќа без одделно издвојување:

а) градежните работи на извозачот по единичните цени добивени со калкулацијата спрема ова напатствие;

б) други работи на извозачот што се јавуваат како самостојни позиции (некои работи на споредни дејности што не влегуваат како материјал во работите на градежната дејност, на пр.: монтажни работи или прозорци кои ги изработува самостојниот погон на градежната столарија). Овие работи се сметаат по единичните продавни цени добивени со калкулацијата по ова напатствие или по напатствијата за калкулации во соодветните гранки на дејноста и со применувањето на пропишаните стопи за акумулацијата и фондовите;

в) работите и услугите однадвор што се вршат без учество на работна сила од извозачот, т. е. занаетчиски работи односно материјали и конструкции чието уградување се искажува без опфаќање на самиот материјал, односно на самата конструкција. На пр.: однадвор набавени прозорци чието уградување се опфаќа со одделна калкулација. Цените за работите од овој вид се добиваат со најниска понуда или со собирање податоци за слободно формираните цени.

Предсметката се работи по образецот бр. 4.

28) Пресметката со инвеститорот (ситуацијата) претставува вкупна вредност засметана на инвеститорот за работите извршени во некој пресметковен период. Оваа вредност се добива од количините на извршените работи спрема градежната книга засметани по договорените единични цени.

Предсметката со инвеститорот се работи по образецот бр. 2 а видовите на работите се редат по истиот ред како во предсметката.

29) Приложените образци и тарифните ставови на непосредните заработки (плати) за калкулација се составен дел од ова напатствие.

30) Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ врши усвојување на просечните норми по градежништвото.

31) Сите публички објасенија во врска со ова напатствие ќе даваат надлежните совети за градежни и комунални работи на народните републики.

32) Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 1952 година.

Бр. 2350

1 март 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Заменик на Претседателот на Советот
за индустрија и градежништво,
Љубчо Арсов, с. р.

Согласен,
Министер на финансии на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

ПРИЛОГ БР. 1

Градежно претпријатие:		КАЛКУЛАЦИЈА НА ЦЕНАТА		Број на анализата:	
Градилиште:		за (на пр. 1 м ³ зид од тули во цементен малтер		Вид на работата:	
Град. објект:					
Ред. бр.	Елемент	Спецификација		Вкупно	Заработки (плати)
1	2	3		4	5
1	A	Општи услови на изработката: (евентуално со скица) Материјал: материјал а) — фактурна цена — надворешен транспорт по анализата		+	—
2	A	материјал б) — фактурна цена — надворешен транспорт по анализата (Забелешка: Трошковите на надворешниот транспорт може да бидат содржани и во набавната цена — види точ. 14 од напатствието)		+	—
3	B	Работа: операција а) — непосредни заработки (плати)		+	+
4	B	операција б) — непосредни заработки (плати)		+	+
	B	Непосредни заработки (плати на изработката) — вкупно		—	+
5	B	Посредни заработки (плати на изработката) во % на непосредните заработки (плати на изработката) (Забелешка: Посредните заработки (плати) можат да се доаваат и кон непосредните заработки (плати) за секоја операција)		+	+
	B	Заработки (плати на изработката)		—	+
6	B	Амортизација во процент заработките (на платите на изработката)		+	—
7	Г	Режија на градилиштето		+	—
8	Г	Од тоа заработки (плати) спрема процентот утврден со предсметката на режијата на градилиштето		—	+
9	Д	Режија на претпријатието		+	—
10	Д	Од тоа заработки (плати) спрема процентот утврден со предсметката на режијата на управата на претпријатието		—	+
	Г	Цена на чинењето		+	+
	I	Акумулација и фондови — % на заработките (платите)		+	—
	II	Кумулативна продавна цена на претпријатието		+	+

ПРИЛОГ БР. 2

(Извозач на работите)

(Место)

СИТУАЦИЈА

На извршените работи заклучно со месецот _____ на градежниот објект (назив и ознака од насловниот список) _____

Место каде се изводат работите _____
 Број на партијата на финансирањето _____
 Број на текущата сметка на извозачот _____
 Забелешка: _____

(датум)

(извозач)

Позиција или ознака на работите	Единица на мерка	Количина	Цена по единицата	Вкупна цена
1	2	3	4	5
Вкупно				

Забелешка: Работите што ги изводи претпријатието само се означуваат во колоната 2 со римски број I. Работите и услугите еднакво се означуваат во истата колона со римски број II.

ПРИЛОГ БР. 3

Шифра на видот на работите	Вид на работите	Един. на мерка
1	2	3
Градежни работи		
1	Ископ во земја	м ³
2	Ископ во стена	м ³
3	Превозење земјани маси	м ³
4	Уградување земјани маси	м ³
5	Тунел — ископ во тврд материјал	м ³
6	Тунел — ископ во мек материјал	м ³
7	Тунел — зидови од камен	м ³
8	Тунел — зидови од бетон	м ³
9	Зидови од камен	м ³
10	Зидови од глина и плит	м ³
11	Зидови од тули	м ³
12	Внатрешно малтерисување на површина	м ²
13	Надворешни обработени површина	м ²
14	Бетон	м ³
15	Армиран бетон	м ³
16	Арматура	т
17	Коловози од чакал	м ³
18	Коловози од толчен камен	м ³
19	Калдрисани коловози	м ²
20	Бетонски коловози	м ²
21	Битумески коловози	м ²
22	Општа	м ²
23	Скелениа	000 дин.
24	Дрвени конструкции	м ³
25	Други тесарски производи	м ³
26	Покриви од керамида	м ²
27	Покриви од салонит	м ²
28	Други покриви	м ²
29	Побивање талпи (подготовката да се внесе под 15, 16, 25)	м ²
30	Побивање шипови (подготовката да се внесе под 15, 16, 25)	м ³
31	Уривање	000 дин.
32	Горни stroj на пруга од нормален колосек	км
33	Горни stroj на пруга од тесен колосек	км
34	Рударски подземни работи — ископи	м ³
35	Рударски подземни работи — зидови	м ²

Шифра на видот на работите	Вид на работите	Един. на мерка
1	2	3
36	Длабочински дупчења на нафта	м ³
37	Други длабочински дупчења	м ³
38	Разни градежни производи (работи)	000 дин.
39	Градежни занаетчиски производи (работи) вкупно 39—51	
40	Столарски производи	м ²
41	Паркетарски производи	м ²
42	Браварски производи	
43	Линмарски производи	000 дин.
44	Стаписрежачки производи	м ²
45	Молерско-фарбарски производи	м ²
46	Изолациони — асфалтерски работи	000 дин.
47	Тапачерски производи	м ²
48	Каменсрезаачки производи	000 дин.
49	Керамичарски производи	м ²
50	Печарски производи	парче
51	Топиларски производи	м ²
52	Други занаетчиски производи (работи) вкупно 52—61	000 дин.
53	Инсталации на водовод и канализација (внатрешни)	бр. на делови места
54	Цевководи на надворешен водовод	км
55	Инсталации на електрично осветление	бр. на сјајал.
56	Инсталации на централно греење	м ³
57	Инсталации на вентилација и климатизација	м ²
58	Инсталации на громобрани	парче
59	Инсталации на гас	000 дин.
60	Инсталации на лифт	000 дин.
61	Инсталации на слаба струја	000 дин.
62	Воздушни водови на јака струја	км
63	Кабелски водови на јака струја	км
64	Воздушни водови на слаба струја	км
65	Кабелски водови на слаба струја	км
66	Градежни-монтажни производи вкупно 65—69	
67	Челични конструкции	т
68	Зидови од бетонски блокови	м ³
69	Армиран бетонски монтажни делови	м ³
70	Дрвени монтажни конструкции	м ³
71	Разни монтажни градежни производи	000 дин.

ПРИЛОГ БР. 4

(Проектант — извозач на работите)

(Место)

ПРЕДСМЕТКА

за

Градежниот објект (назив и ознака од насловниот список) _____

Место, улица и број каде се изводат работите _____

Инвеститор и место _____

Вредност на работите по предметката Дин. _____

Инвестиционен кредит по насловниот список Дин. _____

Срок за отпочнување на работите _____

Срок за довршување на работите _____

Забелешка: _____

(датум)

(Проектант — извозач на работите)

Позиција или ознака на работите		Единица на мерка	Количина	Цена по единицата	Вкупна цена
1	2	3	4	5	6
Вкупно					

Забелешка: Работите што ги изводи претпријатието само се означуваат во колоната 2 со римски број I. Работите и услугите одговор се означуваат во истата колона со римски број II.

ПРИЛОГ БР. 5)

Тарифни ставови на непосредните заработки (плати) за калкулацијата во градежништвото

1) Тарифните ставови во прилогот ќе се применуваат при составувањето на калкулациите на цените по единицата на мерка на работите во градежништвото.

2) Тарифните ставови ја содржат заработката (платите) со додатоците за непрекинато запослување како и паричната надокнада за прехранбени и индустриски бонуси.

3) Тарифните ставови на непосредните заработки (плати) во калкулациите не можат да бидат поголеми од следниве максимални износи:

а) за работите за кои е потребна опрема на високо квалификуван работник, и тоа:

	по работен час
— за работите од VIII група — — —	45,0 дин.
— за работите од VII група — — —	43,0 дин.

б) за работите за кои е потребна опрема на квалификуван работник:

	по работен час
— за работите од VI група — — —	38,0 дин.
— за работите од V група — — —	36,5 дин.
— за работите од IV група — — —	35,0 дин.

в) за работите за кои е потребна опрема на полуквалификуван работник:

	по работен час
— за работите од III група — — —	32,0 дин.
— за работите од II група — — —	30,0 дин.

г) за работите на неквалификуван работник:

	по работен час
— за работите од I група — — —	28,0 дин.

Министерството на финансите на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во печатениот текст на Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриски производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52) се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

1) Во точ. 1) ст. 1, столбец „% на попустот“, во четвртиот ред за вршалки 1070 мм стои „50“ а треба 60.

2) Во точ. 2) под в) во 11-иот ред озгора место „оловен калиев арсенат“ треба да стои „оловен и калиев арсенат“ и во 16-иот ред место „ТТАБП“ треба да стои „ТАБП“.

3) Во одделот II точ. 8) ст. 1 во 6 и 7-иот ред озгора наместо „означените видови и количини“ треба да стои „дозначените видови и количини“.

Бр. 508. — Од Министерството на финансите на ФНРЈ, 13 март 1952 година.

Министерството на финансите на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Решението за повластените продавни цени на индустриски производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52) се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

Во точ. 1 третниот ред озгора стои „стопанските земјоделски стопанства“ а треба да стои „приватните земјоделски стопанства“.

Бр. 508. — Од Министерството на финансите на ФНРЈ, 13 март 1952 година.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во бројот 4 од 15 февруари 1952 година објавува:

Указ за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Федеративна Народна Република Југославија и Владата на Соединетите Американски Држави за воената помош;

Указ за применување Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Специјализованите установи на членовите на Сталниот централен општински уред;

Указ за откажување Конвенцијата за основање во Париз Меѓународен институт за студ;

Указ за одликувањето бр. 70/51;

Пристап на Југославија на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Специјализованите агенции;

Пристап на Шведска на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Специјализованите агенции од 21 ноември 1947 година;

Пристап на Чиле на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Специјализованите агенции од 21 ноември 1947 година;

Примена од страна на Владата на Пакистан на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Специјализованите агенции на Меѓународниот месетарни фонд;

Примена од страна на Норвешката Влада на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Специјализованите агенции на Меѓународниот сојуз за телекомуникации;

Пристап на Белгија во име на Белгискиот Конго и Руанда-Урунди на Бернската конвенција за заштита на книжевните и уметничките творби.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 8 од 8 март 1952 година објавува:

Решение за назначување арбитражни вештаци.

Во бројот 9 од 10 март 1952 година објавува:

Указ за свикување Народната скупштина на НР Србија во второ редовно заседание;

Правилник за изменувањата и дополнувањата на Правилникот за најголемиот број помошници и мајстори што можат да бидат запослени во дуќанот на приватниот занаетчија;

Напатствие за правилното применување членот 6 ст. 1 од Уредбата за исплатување дневници и надокнади на трошковите на судните-поротници.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народната Република Хрватска во бројот 9 од 6 март 1952 година објавуваат:

Указ за разрешување и назначување директор на Главната дирекција на текстилната индустрија и Главната дирекција на дрвната индустрија на Советот за индустрија на Владата на НР Хрватска;

Указ за дополнување Указот за назначување членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НР Хрватска и членови на неговите одбори У. бр. 20 од 23 јуни 1951 година.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 8 од 11 март 1952 година објавува:

Указ за свикување Народната скупштина на НР Словенија;

Указ за определување Амбулантата за професионални болести во Љубљана за установа од републичко значење.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 4 од 23 февруари 1952 година објавува:

Решение за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети на стопанските претпријатија на територијата на НР БиХ;

Решение за ставање во сила Решението на Министерот за просвета на НР БиХ Ш бр. 1792 од 12 февруари 1946 година;

Решение за факторите за пресметување материјалните вредности на новите цени за производите од гранката 122.

Во бројот 5 од 8 март 1952 година објавува:

Уредба за забрнување снимање и скицирање на поодделни објекти;

Уредба за заштита на јавните патишта;

Уредба за изменување Уредбата за бројот, седиштето и подрачјето на околските и окружните судови во НР БиХ;

Уредба за прегледување мртвици;

Уредба за Фондот за социјални установи;

Правилник за дополнување Правилникот за полагање испитот за занаетчиски мајстор;

Решение за пренесување Студентската поликлиника во Сараево во надлежност на Универзитетот на Сараево;

Решение за определување тарифа за превозене патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на НР БиХ;

Решение за определување народни одбори на чие подрачје ќе се применуваат прописите за прегледување мртвици;

Решение за дополнување тарифата за превоз стоки со друмски моторни возила во меѓумесниот сообраќај;

Решение за определување тарифа за превоз стоки со друмски моторни возила на територијата на НР БиХ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 5 од 4 март 1952 година објавува:

Напатствие за вршењето на пракса на адвокатските приправници кај правосудните и другите државни органи;

Во бројот 6 од 13 март 1952 година објавува:

Уредба за оснивање Државен филмски архив на НР Македонија;

Уредба за оснивање Студентски потпорен фонд.

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

1) За мали огласи за загубени воени легитимации, легитимации од „Партизанска споменица 1941“ за ордените и медалите и уверенијата за одликувањата се наплатува по 10 динари за секој збор, 4% данок и 30 динари за доказан примерок.

2) За огласи за ликвидација на претпријатијата од сојузно значење до 50 зборови 1.000 динари, а за секој натамошен збор 15 динари, данок 4% и за доказан примерок 30 динари.

3) Службени објави на министерствата, советите и установите по 10 динари за секој збор, 4% данок и 30 динари за доказан примерок.

СОДРЖАЈ:

	Страна
130. Указ за свикување на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија во V редовно заседание — — — —	193
131. Правилник за премисниот додатак за нокна работа на службениците на Сојузните и републичките управи за хидрометеоролошка служба — — — — —	193
132. Наредба за кредитирањето, преземањето некурентна индустриска стока и за регресите на општите земјоделски задруги и на претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги — — — — —	193
133. Напатствие за пресметување на негативните и позитивните разлики што настанале со менувањето паритетот на динарот — — — —	194
134. Напатствие за начинот на пресметување и уплатување на разликата помеѓу набавната и пресметковната цена за сировините, полу-производите и производите од увозот — —	196
135. Напатствие за задолжителната калкулација и пресметка на трошковите на производството во градежништвото — — — —	197
Исправка на Напатствието за применување на Решението за повластените продажни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — —	203
Исправка на Решението за повластените продажни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — —	203